

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ПАУШАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ОД ПОСЛЕДИЦИ
НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за паушално осигурување на лица од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за паушално осигурување на лица од последици на несреќен случај, кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување **ВИНЕР** –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(1) Договорувач во смисла на овие Дополнителни услови може да биде физичко лице или правно лице од земјоделска дејност, градежништво и сл. кај кое работникот засновува граѓанско правен однос.

(3) Лицата што се осигуруваат во смисла на овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба и општата работна способност, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 2

(1) Обврската на осигурувачот во однос на секој осигуреник започнува во 24,00 часот оној ден кога е платена договорената премија, но не порано од 24,00 часот оној ден кој во полисата е наведен како почеток на осигурувањето.

(2) Осигурувањето се склучува со издавање на поединечна полиса за секој осигуреник или со заедничка полиса со која се приложува список на сите осигурени лица и тоа на траење од најмногу една година.

Осигурувањето за наредната година може да се договори само со издавање на нова поединечна или заедничка полиса.

(3) Обврската на осигурувачот се однесува само за лица од 14 до 75 години живот, а останатите помлади и постари лица не може да се осигураат.

ОСИГУРЕНИ СУМИ

Член 3

(1) Наведената осигурена сума во полисата претставува најголем износ на обврската на осигурувачот за одделни осигурени случаи.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 4

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВОТО ОД
ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на членови на домаќинство од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на членови на домаќинство од последици на несреќен случај, што договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со “Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Членови на домаќинство се сметаат: брачните другари, децата, родителите и останатите членови на заедничкото домаќинство кои во полисата или во приложен список кон неа се наведени поименично.

Под домаќинство се подразбира секоја фамилија или друга заедница на лица, чии членови заедно живеат и заеднички ги трошат своите приходи. Членови на домаќинството кои привремено живеат – стануваат во друго место (на школување, воени лица или на привремена работа итн) може да се осигуруваат како членови на домаќинство.

(3) Договорувач на осигурувањето може да биде секој член на домаќинството, или претпријатие или друга организација, односно секое правно лице кое има интерес да ги осигура своите членови и нивните фамилии.

(4) Осигурувањето може да се договори за едно домаќинство – индивидуално осигурување, или за повеќе домаќинства – колективно осигурување, за случај на смрт и за случај на траен инвалидитет како последици на несреќен случај.

Кон ова осигурување може да се договори и осигурување за случај на смрт поради болест.

За вклучување на ризикот смрт од болест кај индивидуалните осигурувања, осигурувачот може да побара понуда за здравствената состојба.

(5) По овие Дополнителни услови можат да бидат осигурени членовите на домаќинството од своето раѓање до навршување на 75 години.

Со договорот за осигурување мораат да бидат осигурени сите членови на домаќинството на исти осигурени суми.

Доколку договорувачот не ги опфатил сите членови што живеат во домаќинството, при настанување на осигурениот случај, осигурената сума се намалува во сразмер помеѓу платената премија и премијата што би требало да се плати според вистинскиот број на членовите на домаќинството.

(6) Лицата наведени во став (1) од овој член се осигурени без оглед на нивната здравствена состојба (освен за лицата за кои е потребна понуда за здравствена состојба од став (4) на овој член), општата работна способност и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 4 од Општите услови, освен лицата што потполно се лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучени од осигурување.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 2

(1) Обврската на осигурувачот во однос на секој осигурен член на домаќинството почнува во 24,00 часот оној ден кога е платена договорената премија, но не порано од 24,00 часот оној ден кој во полисата е означен како почеток на осигурувањето.

(2) Ако е договорено осигурување со вклучување на ризикот смрт поради болест, осигурувачот е должен да исплати:

1. 50% од договорената осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување.

2. 50% од износот за кој е зголемена осигурената сума кога се врши зголемување на осигурената сума, а смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци од извршеното зголемување на осигурената сума и договорената осигурена сума пред да се изврши зголемување на осигурената сума.

3. целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување.

4. целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на извршеното зголемување на новодоговорената осигурена сума.

5. Осигурувачот е должен да ја исплати договорената осигурена сума кога смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци на траење на осигурувањето кај договорите за осигурување кои се обновени пред истекот на претходниот договор за осигурување.

(2) Обврската на осигурувачот за новопримен член на домаќинството започнува во 24,00 часот оној ден кога осигурувачот го примил известувањето за пристапување и кога е платена премијата.

(3) Обврската на осигурувачот за сите членови на домаќинството престанува во 24,00 часот оној ден кој е наведен во полисата како истек на осигурувањето или престанала по некој друг основ.

(5) Осигурувачот нема никаква обврска за исплата на осигурената сума за случај на смрт:

1. ако осигуреникот во првата година на траење на осигурувањето, односно од своето пристапување во осигурувањето изврши самоубиство,

2. ако смртта на осигуреникот настапи со извршување на смртна казна,

3. ако смртта на осигуреникот настапи поради земјотрес,

4. ако смртта на осигуреникот настапи поради настан кој директно се препишува на војна, инвазија, чин на надворешниот непријател, воени дивеења или воени операции (без оглед дали е објавена војната или не), граѓанска војна, востание, буна или револуција.

(6) За лице кое престанало да биде член на домаќинството (мажење, женење итн) во тек на траење на осигурувањето, осигурувањето е на сила до истек на тековната година на осигурувањето.

(7) Поради неплатена премија, обврската на осигурувачот престанува според одредбите на член 4 од овие Дополнителни услови.

ОСИГУРЕНИ СУМИ

Член 3

(1) Наведените осигурени суми во полисата за еден осигуреник претставуваат најголем износ на обврската на осигурувачот за секој поодделен осигурен случај.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 4

(1) Договорувачот на осигурувањето премијата ја плаќа веднаш и однапред за цела година за сите осигуреници без исклучок и за цело времетраење на осигурувањето ако не е поинаку договорено.

(2) За членовите на домаќинството кои ќе пристапат во тек на траење на осигурувањето, за првата година се плаќаат толку дванаесеттини од годишната премија колку месеци осигурувањето останува во важност до истекот на тековната година на осигурувањето. За секој новопримен член во домаќинството се издава нова полиса.

(3) Ако договорувачот на осигурувањето не ја плати премијата ниту во рок од 30 дена од нејзиното стасување, осигурувањето престанува по истекот на 30 дена од денот кога на договорувачот му е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за стасаноста на премијата со тоа да тој рок не може да измине пред да поминат 30 дена од изминување на рокот на чекање.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 5

Договорувачот на осигурувањето е должен на осигурувачот да му го пријави секој несреќен случај што ќе му се случи на осигуреникот – членот на домаќинството во рок предвиден со член 13 од Општите услови и должен е да му ги даде сите потребни известувања заради појаснување на настанатиот несреќен случај.

КОРИСНИК НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 6

(1) Ако во полисата не е поинаку предвидено, корисниците за случај на смрт на членовите на домаќинството се одредуваат според член 16 од Општите услови.

(2) За случај на инвалидитет, корисник е самиот осигуреник.

(1) Ако корисникот е малолетно лице, осигурената сума се исплатува на неговите родители, односно старатели.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ГОДИНИ

Член 7

Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
ДОМАЌИНСТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОД ПОСЛЕДИЦИ
НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за колективно осигурување на членови на домаќинство на земјоделски производители од последици на несреќен случај (незгода) – (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за колективно осигурување на членови на домаќинство на земјоделски производители од последици на несреќен случај, што договоруваачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) За членови на домаќинство на земјоделски производител се сметаат: брачните другари, нивните деца кои не се во брак, дете во брак со неговото семејство ако земјоделскиот производител живее во неговото семејство, нивните претци (родители, баба и дедо) ако живеат во заедничко домаќинство со земјоделскиот производител.

Под заедничко домаќинство на земјоделски производител се подразбира трајна заедница на лицата погоре наведени, кои живеат заедно и заеднички ги трошат своите приходи.

Сродството настанато со посвојување се изедначува со крвното сродство, а вонбрачната заедница која траела најмалку една година се изедначува со брачната.

(3) Договорувач на осигурувањето може да биде претпријатие, здружение или друга организација, односно секое правно лице кое има интерес да ги осигура своите членови и нивните фамилии.

(4) Осигурувањето може да се договори колективно за случај на смрт и за случај на траен инвалидитет од последици на несреќен случај. За сите членови на домаќинството се договараат исти осигурени суми. По овие Дополнителни услови можат да бидат осигурени членови на домаќинството од 7 години до навршување на 80 години живот.

(5) Лицата наведени во став (1) од овој член се осигурени без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучени од осигурување.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 2

(1) Обврската на осигурувачот во однос на секој осигурен член на домаќинството почнува во 24,00 часот оној ден кој во полисата е означен како почеток на осигурувањето.

(2) Ако е договорено колективно осигурување со вклучување на ризикот смрт поради болест, осигурувачот е должен да исплати:

1. 50% од договорената осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување.

2. 50% од износот за кој е зголемена осигурената сума кога се врши зголемување на осигурената сума, а смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци од извршеното зголемување на осигурената сума и договорената осигурена сума пред да се изврши зголемување на осигурената сума.

3. целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на осигурувањето, односно од стапувањето во осигурување.

4. целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на извршеното зголемување на новодоговорената осигурена сума.

(3) Обврската на осигурувачот за сите членови на домаќинството престанува во 24,00 часот оној ден кој е наведен во полисата како истек на осигурувањето или престанал по некој друг основ.

(4) Осигурувачот нема никаква обврска за исплата на осигурената сума за случај на смрт:

1. ако осигуреникот во првата година на траење на осигурувањето, односно од своето пристапување во осигурувањето изврши самоубиство,

2. ако смртта на осигуреникот настапи поради извршување на смртна казна,

3. ако смртта на осигуреникот настапи поради настан кој директно се препишува на војна, инвазија, чин на надворешниот непријател, воени дивеења или воени операции (без оглед дали е објавена војната или не), граѓанска војна, востание, буна или револуција.

(5) За лице кое престанало да биде член на домаќинството (мажење, женење итн) во тек на траење на осигурувањето, осигурувањето е на сила до истек на тековната година на осигурувањето.

ОСИГУРЕНИ СУМИ

Член 3

(1) Наведените осигурени суми во полисата за еден осигуреник претставуваат најголем износ на обврската на осигурувачот за секој поодделен осигурен случај.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 4

(1) Договорувачот на осигурувањето премијата ја плаќа веднаш и однапред за цела година за сите осигуреници без исклучок, ако не е поинаку договорено.

(2) Ако договорувачот на осигурувањето не ја исплати премијата најдоцна во рок од 20 дена од денот на завршувањето на откупот, за секој ден

на пречекорување на рокот осигурувачот ќе засмета затезна камата во висина определена со законски прописи.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 5

Договорувачот на осигурувањето, осигуреникот или корисниот е должен на осигурувачот да му го пријави секој несреќен случај што му се случил на осигуреникот – членот на домаќинството во рок предвиден со член 13 од Општите услови и должен е да му ги даде сите потребни известувања заради појаснување на настанатиот несреќен случај.

КОРИСНИК НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 6

(1) Ако во полисата не е поинаку предвидено, корисниците за случај на смрт на членовите на домаќинството се одредуваат според член 16 од Општите услови.

(2) За случај на инвалидитет, корисник е самиот осигуреник.

(2) Ако корисникот е малолетно лице, осигурената сума се исплатува на неговите родители, односно старатели.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ГОДИНИ

Член 7

Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреното лице на возраст од 7 до 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ
ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)
СО РИЗИКОТ СМРТ ПОРАДИ БОЛЕСТ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за колективно комбинирано осигурување на пензионери од последици на несреќен случај со ризикот смрт поради болест (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за колективно комбинирано осигурување на пензионери од последици на несреќен случај со ризикот смрт поради болест, кој договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето можат да бидат сите правни лица.

СПОСОБНОСТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

(1) По овие Дополнителни услови можат да се осигуруваат пензионери без оглед на годините на старост и здравствената состојба и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучени од осигурување.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

(1) Договорот за колективно комбинирано осигурување на пензионери од последици на несреќен случај може да се склучи по список со назначување на името и презимето и годината на раѓањето.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 4

(1) Ако во полисата не е поинаку договорено, осигурувањето започнува во 24,00 часот оној ден кој е означен како почеток на осигурувањето и престанува во 24,00 часот оној ден кој во полисата е наведен како ден на истек на осигурувањето.

(2) Ако во полисата е наведен само почетокот на осигурувањето, договорот за колективно комбинирано осигурување се продолжува од година во година се додека една од договорните страни не го откаже во смисла на член 8 од овие Дополнителни услови.

(3) За работниците кои се пензионирани по почетокот на осигурувањето означен во полисата, осигурувањето им започнува во 24,00 часот оној ден кога им престанал работниот кај договорувачот на осигурувањето поради одење во пензија, под услов тоа договорувачот да го пријави кај осигурувачот во рок од 30 дена.

(4) Договорот за осигурување престанува за секој осигуреник во 24,00 часот оној ден кога ќе поднесе писмено барање дека не сака да биде осигурен или договорот престанал по друг основ.

ОСИГУРЕНА СУМА

Член 5

(1) Осигурената сума означена во полисата е највисокиот износ до кој осигурувачот е во обврска за секој одделен осигуреник.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 6

(1) За случај на смрт поради болест, осигурувачот е должен да исплати:

1. 50% од осигурената сума, ако осигуреникот почине во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето, односно од неговото пристапување во осигурување.

2. 50% од износот за кој е зголемена осигурената сума кога се врши зголемување на осигурената сума, а смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци од извршеното зголемување на осигурената сума и договорената осигурена сума пред да се изврши зголемување на осигурената сума.

3. целата осигурена сума, ако осигуреникот почине по шест месеци од почетокот на осигурувањето, односно од неговото пристапување во осигурувањето.

(2) Целата осигурена сума за случај на смрт:

1. ако осигуреникот пред тоа имал колективно комбинирано осигурување, а каренцата од шест месеци изминала во целост,

2. ако се изврши измена на осигурената сума со издавање на нова полиса, а каренцата од шест месеци изминала во целост.

(3) Осигурувачот нема никаква обврска за случај на смрт:

1. ако осигуреникот во првата година на траењето на осигурувањето, односно од неговиот пристап во осигурување изврши самоубиство,

2. ако смртта на осигуреникот настапи со извршување на смртна казна,

3. ако смртта на осигуреникот настапи поради земјотрес,

4. ако смртта на осигуреникот настапи поради настан кој директно се препишува на војна, инвазија, чин на надворешниот непријател, воени дивеења или воени операции (без оглед дали е објавена војната или не), граѓанска војна, востание, буна или револуција.

(4) Обврската на осигурувачот по основ на осигурување од последици на несреќен случај се регулира со одредбите на членовите 5, 8, 9 и 10 од Општите услови.

НАЧИН И РОКОВИ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 7

(1) Пресметување на премијата се врши во рокот означен во полисата за осигурување според фактичкиот број на осигурениците.

(2) Премијата се плаќа однапред за времето утврдено во полисата, доколку поинаку не е договорено.

(3) Постои обврска на осигурувачот спрема осигурувањето и во случај кога договорувачот не ја платил премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на членовите 6 и 19 од Општите услови.

(4) Конечна пресметка на премијата се врши на крајот на траењето на годината на осигурување. За пензионерите кои пристапуваат во текот на траењето на осигурувањето се плаќаат онолку дванаесеттини од годишната премија колку што месеци е на сила нивното осигурување до истекот на годината на осигурување.

(5) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ја стави на увид евиденцијата и документацијата од која ќе може да се утврди бројната состојба на пензионерите, како и висината на пресметаната и уплатена премија.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

(1) Секоја договорна страна, доколку договорот не престанал од некои други причини, може да го раскине договорот за за колективно комбинирано осигурување на пензионери со неодредено траење.

(2) Раскинувањето на договорот се врши по писмен пат најмалку три месеци пред истекот на тековната година на осигурувањето.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај, а доколку се во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СПОРТСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување членови на спортски организации од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување за членови на спортски организации од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(4) Договорувач на осигурувањето може да биде правно или физичко лице.

(3) Лицата што се осигуруваат во смисла на овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

(1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане:

1. при спортска дејност на осигуреникот во онаа гранка на спортот, што изрично е наведена во полисата, како и сите други гранки на спортот, кои според утврдениот распоред на спортовите во тарифата на премии спаѓаат во иста или пониска (помалку опасна) класа на опасност од спортот што е наведен во полисата.
2. За време додека осигуреникот се наоѓа на директен (непрекинат) пат надвор од седиштето на спортската организација чиј член е, и тоа од куќата до определеното вежбаиште или местото определено за натпреварување и при враќањето дома.
3. При вршење определени должности по налог на управата на спортското друштво, и тоа: учество на спортски состаноци, конференции, набавка на спортски реквизити и сл., како и за време додека се наоѓа на пат во врска со вршење на овие работи.

(2) Ако несреќниот случај настане при спортска дејност на осигуреникот во онаа гранка на спортот, што изрично не е наведена во полисата, а која спаѓа според утврдениот распоред на спортовите во тарифата на премии во потешка класа на опасност (повеќе опасна) од спортот што е наведен во полисата, осигурувачот е во обврска да ја исплати осигурената сума само во оној обем што му одговара на односот помеѓу платената премија и премијата што би требало да се плати за соодветната класа на опасност.

(3) Осигурувачот не е во обврска ако несреќниот случај настане поради причините наведени во член 10 од Општите услови.

ОСИГУРУВАЊЕ СО НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 3

(1) Ако е договорено колективно осигурување со назначување на имиња на осигурениците, осигурени се само оние членови на определена спортска организација, кои во полисата или во списокот приложен кон полисата поименично се наведени.

Договорувачот е должен при склучувањето на договорот за осигурување, да му предаде на осигурувачот поименичен список на членовите определени за осигурување.

(2) Во случај на измена во составот на членовите во списокот, осигурувањето на новопријавените членови започнува во 24,00 часот оној ден од кога важи направената писмена пријава, но најрано од 24,00 часот оној ден кога осигурувачот ја примил пријавата. За одјавените членови осигурувањето престанува во 24,00 часот оној ден што е означен во одјавата како ден на престанок на осигурувањето.

(3) Секоја промена во бројната состојба на осигурените членови во списокот се спроведува со издавање нова полиса.

ОСИГУРУВАЊЕ БЕЗ НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 4

(1) Ако е договореното колективно осигурување без назначување на имињата на осигурениците, со осигурување се опфатени сите лица кои во службените евиденции се водат како активни членови на спортската организација наведена во полисата.

(2) Ако осигурувањето е договорено со постојана и непроменлива годишна премија, без клаузула за пресметување на премијата на крајот на годината на траењето на осигурувањето, осигурената сума која е утврдена во полисата за секој одделен член кога ќе се случи несреќен случај, се менува во сооднос со бројот на членовите назначени во полисата и вистинскиот број на лицата кои се водат како активни членови на спортската организација, односно нејзиниот одреден клуб или секција според евиденцијата на денот на настанување на несреќниот случај.

(3) Ако е договорено на крајот на годината на осигурувањето да се врши конечна пресметка на премијата според просечниот број членови, осигурените суми кои се означени во полисата за секој одделен член не се менуваат.

(4) За секој новодојден член осигурувањето започнува автоматски, без претходна пријава, во 24,00 часот оној ден кога стапил во членство, а осигурувањето престанува во 24,00 часот оној ден кога престанало неговото членство во одредена спортска организација.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

(1) За осигурувањата, склучени по член 4, став (1) од овие Дополнителни услови, премијата се плаќа однапред за целото времетраење на осигурувањето според бројот на осигурениците означен во списокот приложен кон полисата.

(2) За осигурувањата, склучени по член 4, став (2) од овие Дополнителни услови, премијата се плаќа однапред за целото времетраење на осигурувањето според бројот на осигурениците наведени во полисата.

(3) За осигурувањата, склучени по член 4, став (3) од овие Дополнителни услови, премијата се плаќа при склучувањето на договорот за една година однапред според постоечкиот број на активни членови според службената евиденција на договорувачот на денот на склучувањето на договорот, со тоа што конечна пресметка на премијата да се изврши на крајот на годината од осигурувањето според просечната бројна состојба на членовите. Просечната бројна состојба на членовите во текот на една година на траење на осигурувањето се утврдува на тој начин што ќе се собираат бројните состојби на членовите по службената евиденција на договорувачот на последниот ден на секој месец на годината на осигурувањето за кој се врши пресметка на премијата, па добиениот збир се дели со 12. Ако при тоа се утврди, дека просечниот збир на членови е поголем од бројот на членовите наведен во полисата на денот на склучување на осигурувањето, договорувачот на осигурувањето е во обврска да ја плати разликата на премијата. Во рок од 30 дена по завршената пресметка. Доколку тој број е помал, осигурувачот е во обврска во истиот рок да ја врати повеќенаплатената премија.

(4) Договорувачот е должен на овластениот претставник на осигурувачот да му ги стави на увид евиденциите од кои може да се утврди бројната состојба на членовите, односно на негово барање да поднесе писмена потврда до надлежниот потсојуз за бројот на регистрирани членови на денот на настанување на несреќниот случај.

(5) Договорувачот е должен договорената премија да му ја плати на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целото времетраење на осигурувањето во рокот назначен во полисата.

Ако премијата се испраќа по пошта се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(6) Обврска на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и кога договорувачот не ја платил премијата во рокот означен во полисата, ако несреќниот случај настанал за времетраењето на осигурувањето во смисла на членовите 6 и 19 од Општите услови.

(7) Ако договореното осигурување е на неодредено траење, а договорувачот не ја плати премијата за наредната година ниту по истекот на 30 дена од рокот на значен во полисата, осигурувачот има право да му пресмета затезна камата за секој ден на задоцнување.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 И ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

ИСПЛАТА НА ДНЕВЕН НАДОМЕСТОК

Член 7

Ако е договорено осигурување и за случај на преодна неспособност за работа, осигуреникот кој поради несреќен случај не е способен за работа, добива дневен надоместок во договорената висина, и тоа почнувајќи од првиот ден за кој му следува, односно од денот на започнатото лекување, до последниот ден на траењето на работната неспособност, но најмногу до 200 дена. При тоа се зема во предвид само времето за кое осигуреникот бил неспособен за извршување на работите од редовното занимање, а не и времето за кое бил неспособен за вршење на спортски дејности.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЛОВЕЧКИ И
РИБОЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување членови на ловечки и риболовни организации од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на членови на ловечки и риболовни организации од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач во смисла на овие услови може да биде секоја ловечка, риболовна и друга организација која организира лов или риболов.

(3) Осигурувањето може да се договори одделно или групно. Кај одделното осигурување се издава посебна полиса за секој осигуреник.

Групно осигурувањето може да се договори со ловечка и риболовна организација здружена во сојуз или друга организација која организира лов и риболов, под услов со неа да се опфатени најмалку 10 лица.

(4) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

(1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане при вршењето на спортска или професионална ловечка или риболовечка дејност и тоа:

1. при лов или риболов, при чистење на ловечка пушка и при подготвување на муниција, при учество на вежби и спортски приредбни, освен при учество на приредби со цел на забавал
2. при вршење на определена должност по налог на организацијата, како што се учество на состаноци и конференции на организацијата, набавување на ловечки или риболовен материјал и на тоа слично,
3. за времето додека осигуреникот ловец или риболовец се наоѓа на директен пат од неговата куќа до местото определено за дејноста и извршување на должностите од точка 1 и 2 на овој став и при директно враќање дома.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Договорот за колективно осигурување може да се склучи со назначување или без назначување на имиња и презимиња на осигурениците.

ОСИГУРУВАЊЕ СО НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 4

(1) Ако осигурувањето е договорено со назначување на имињата на осигурениците, осигурени се само оние членови кои се наведени поименично во приложениот список кон полисата.

Договорувачот е должен при склучувањето на договорот за осигурување, на осигурувачот да му го предаде списокот на членовите што ги осигурува.

(2) Во случај на измена на списокот, обврската на осигурувачот за новопримените членови започнува во 24,00 часот оној ден кога осигурувачот ја примил пријавата. За одјавените членови обврската на осигурувачот престанува во 24,00 часот оној ден што е назначен во одјавата како ден на престанување на осигурувањето.

Обврската на осигурувачот за одделни осигуреници престанува во секој случај во 24,00 часот оној ден кога престанал да биде член на организацијата.

ОСИГУРУВАЊЕ БЕЗ НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 5

(1) Ако осигурувањето е договорено според бројната состојба без назначување на имињата и без одредби за конечна пресметка на премијата на крајот на годината на осигурување, тогаш се осигурени сите членови. Осигурената сума што е одредена во полисата за поделен член, во тој случај се одредува во сооднос помеѓу бројот на членовите означен во полисата и вистинскиот број на членови на денот на настанување на несреќниот случај.

(2) Ако е договорено осигурувањето според регистрација, картотека или друга евиденција, со пресметка на премијата на крајот на годината на осигурувањето, осигурени се сите членови што се заведени во тие евиденции.

Во тој случај договорените осигурени суми во полисата не се менуваат.

(3) Обврската на осигурувачот за одделен член започнува во 24,00 часот оној ден што е назначен како ден на почеток на осигурувањето и престанува во 24,00 часот оној ден кога престанал да биде член на организацијата.

(4) За новопримените членови на организацијата обврската на осигурувачот започнува без претходна пријава во 24,00 часот на денот на стапувањето во членство.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 6

(1) За осигурувањето, во смисла на член 4, став (1) и член 5, став (1) од овие Дополнителни услови, премијата се плаќа однапред за целата година на осигурувањето и тоа за вкупниот број на членови наведени во полисата, односно во евиденцијата на договорувачот.

(2) За осигурувањето, во смисла на член 5, став (2) од овие Дополнителни услови, премијата се плаќа веднаш при склучувањето на осигурувањето за цела година и тоа за вкупниот број на членови на организацијата на денот на склучувањето на осигурувањето. Конечната пресметка

на премијата се врши на крајот на годината на осигурувањето, доколку во текот на годината пристапиле нови членови. Договорувачот е должен во рок од 30 дена по истекот на годината на осигурувањето да го пријави бројот на новите членови и за нив да ја уплати годишната премија.

(3) Премијата е неделлива. Се плаќа за секој осигуреник во годишен износ без оглед на времето за кое бил член на организацијата во текот на соодветната година.

(4) Договорувачот е должен договорената премија да ја плати на осигурувачот без исклучок и за целото време на траење на осигурувањето во рокот назначен во полисата.

(5) Обврската на осигурувачот спрема одделен осигуреник постои и во случај кога договорувачот не ја плати премијата во рокот назначен во полисата, ако несреќниот случај настанал за времетраењето на осигурувањето во смисла на членовите 6 и 19 од Општите услови.

(6) Договорувачот е должен на овластениот претставник на осигурувачот да му ја стави на увид својата евиденција од која може да се утврди бројната состојба на членовите и нивната промена.

(7) Ако осигурувањето е договорено на неодредено траење, а договорувачот не ја плати премијата за идната година ниту по истекот на 30 дена од рокот назначен во полисата, осигурувачот има право на затезна камата.

ДНЕВЕН НАДОМЕСТОК

Член 7

Ако е договорено осигурување и за случај на преодна неспособност за работа, осигурувачот му плаќа на осигуреникот кој поради несреќниот случај не е способен за работа, дневен надоместок во договорената висина, и тоа од денот кој му следува, односно од денот кога лекувањето започнало, а најмногу до 200 дена. Кај дневниот надоместок се зема во предвид само времето за кое осигуреникот бил неспособен за извршување на редовната работа, а не и времето кога бил неспособен за вршење на ловечка и риболовна дејност, освен ако оваа дејност е исклучиво занимање на осигуреникот.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 8

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 9

Договорувачот на осигурувањето е должен на осигурувачот да го пријави секој несреќен случај кој ќе му настане на осигуреникот во рокот предвиден во член 13 од Општите услови и да му ги даде сите потребни известувања за утврдување на основот и висината на неговата обврска.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

**ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ПРИ ВРШЕЊЕ ДОБРОВОЛНА
ПРОТИВПОЖАРНА И ДРУГА СПАСУВАЧКА ДЕЈНОСТ ОД
ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на лица при вршење доброволни противпожарни и други спасувачки дејности од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на лица при вршење доброволни противпожарни и други спасувачки дејности од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач) .

(2) Договорувач може да биде секое доброволно противпожарно друштво, противпожарен сојуз или друга организација на спасувачки екипи.

(3) Според овие Дополнителни услови од последици на несреќен случај се осигуруваат членовите на доброволното друштво означено во полисата, односно противпожарната единица или спасувачка екипа (во понатамошен текст: спасувачка екипа) .

(4) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето .

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

(1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај му се случи при вршењето на својата должност во рамките на општата спасувачка дејност и тоа:

1. при гасење пожари и при вршење на сите потребни подготовки за тоа, како и при укажување помош (спасување) со цел да се сочува имотот и да се заштити здравјето и животот на граѓаните при елементарните и други катастрофи.
2. при вршење превентивна, стражарска и чуварска служба.
3. при учество на вежби, предавања, курсеви и во училишта, доколку сето тоа е наменето за стручно образование на членовите, при учество на состаноци, седници, собранија на спасувачките друштва на кои членот бил повикан со општа или посебна покана, при учество на јавни настапувања и приредби од пропагандно значење, како и при учество на доброволни работи што ги организира спасувачката екипа.
4. при управување и возење со возила од сите видови, како и при поправките на овие возила и при потребни манипулации со овие возила непосредно пред почетокот, за време и непосредно по

завршувањето на возењето, ако се користат овие возила исклучиво заради извршување на задачите на спасувачката екипа.

5. при преработка и поправка на објекти кои служат за спасувачки цели, при набавка на орудија и прибор за исти цели, како и за време на директен пат со цел за набавка на истите, ако овој пат го извршат определените лица според одлуката на организацијата.

(2) Осигурувачот е во обврска и кога должноста од точка 1 на претходниот став ја врши членот по сопствена иницијатива.

(3) Осигурувачот е во обврска и за последиците на оние несреќни случаи што ќе настанат при патување за извршување на должноста од ставот (1), точка 1, 2 и 3 од овој член, и тоа од моментот на поаѓањето на осигурениот член од својата куќа до зборното место, односно до местото за вршење на определената должност, при враќање од должноста до моментот на доаѓањето дома.

(4) Освен несреќните случаи од членот 5 на Општите услови, како несреќен случај се сметаат настинките и последиците од нив што ќе настанат поради наводенување при извршување на спасувачките должности и при вежби, доколку таквите болести се појават и се утврдат со лекарски наод во рок од 8 дена по завршувањето на акцијата.

(5) Меѓутоа, осигурувачот не е во обврска за последиците на несреќните случаи што ќе настанат при учество на приредби за забава, како и при учество во подготовките за нив, ниту пак за последиците на несреќните случаи настанати за време на патувањето до местото на таквите приредби и при враќањето до својата куќа. Но, доколку во составот на таквата приредба се врши исторемено јавно и организирано пропагандно настапување, осигурувачот е во обврска само за последиците на оние несреќни случаи што ќе настанат за време на таквите настапи.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Договорот за колективно осигурување на спасувачките екипи може да се склучи со назначување или без назначување на имињата и презимињата на осигурениците.

ОСИГУРУВАЊЕ СО НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 4

(1) Ако е договорено осигурувањето со назначување на имиња на осигурениците, тоа се однесува само оние лица кои се наведени поименично во список приложен кон полисата. Договорувачот е должен при склучување на осигурувањето, да му предаде на осигурувачот поименичен список на членовите определени за осигурување.

(2) Во случај на измени во составот на лицата во списокот, осигурувањето на новопријавените членови започнува во секој случај во 24,00 часот оној ден од кога осигурувачот ја примил пријавата. За одјавените членови осигурувањето престанува во 24,00 часот оној ден што е назначен во одјавата како ден на престанување на осигурувањето.

Обврската на осигурувачот за одделен осигуреник престанува во 24,00 часот оној ден кога престанал да биде член на спасувачката екипа.

ОСИГУРУВАЊЕ БЕЗ НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ

Член 5

(1) Ако е договорено осигурување според бројната состојба без назначување на нивните имиња и без клаузула за конечна пресметка на премијата на крајот на годината на траењето на осигурувањето, со осигурувањето се опфатени сите лица од соодветната спасувачка екипа.

Осигурената сума што е одредена во полисата за секое одделно лице, во тој случај се определува во однос помеѓу фактичкиот број на лицата на денот на настанување на несреќниот случај и бројот на лицата означени во полисата.

(2) Ако е договорено осигурувањето според регистарот, картотеката или според други евиденции, а со клаузула за пресметка на премијата на крајот на годината на осигурувањето, осигурени се сите членови кои се запишани во тие евиденции.

Во тој случај договорените осигурени суми во полисата не се менуваат.

(3) Обврската на осигурувачот за секој одделен член започнува во 24,00 часот оној ден што е назначен како ден на почеток на осигурувањето и престанува во 24,00 часот оној ден кога престанал да биде член на спасувачката екипа. За новопримените членови на спасувачката екипа, обврската на осигурувачот започнува без претходна пријава во 24,00 часот на денот на стапувањето во членство.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 6

(1) За осигурувањето според член 4, став (1) и член 5, став (1) од овие Дополнителни услови, премијата се плаќа годишно однапред и тоа за вкупниот број на членови наведени во списокот, односно во евиденцијата на договорувачот.

(2) За осигурувањето според член 5, став (2) од овие Дополнителни услови, премијата се плаќа веднаш при склучувањето на осигурувањето за цела година и тоа за вкупниот број на членови на спасувачката екипа на денот на склучувањето на осигурувањето. Конечната пресметка на премијата се врши на крајот на годината на осигурувањето, доколку во текот на годината пристапиле нови членови.

Договорувачот е должен во рок од 30 дена по истекот на годината на осигурувањето да го пријави на осигурувачот бројот на новите членови и за нив да плати годишна премија.

(3) Премијата е неделлива и се плаќа за секој осигуреник во годишен износ, без оглед на времето за кое бил член на спасувачката екипа во текот на односната година на осигурувањето.

(4) Договорувачот е должен договорената премија да ја плати на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целото времетраење на осигурувањето во рокот назначен во полисата.

(5) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и во случај кога договорувачот не ја уплатил премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на претходниот став на овој член и члено 6 и 19 од Општите услови.

(6) Договорувачот е должен на овластениот претставник на осигурувачот да му ја стави на увид својата евиденција од која може да го утврди бројот на членовите и нивните имиња.

(7) Ако осигурувањето е договорено на неодредено траење, а договорувачот не ја плати премијата за идната година ниту по истекот на 30 дена од рокот назначен во полисата, осигурувачот има право на затезна камата.

ДНЕВЕН НАДОМЕСТОК

Член 7

За исплата на дневниот надоместок се зема во предвид само времето за кое осигуреникот бил неспособен да ги врши работите на своето редовно занимање, а не и времето во кое бил неспособен да ги врши спасувачките дејности.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 8

Ако осигуреното лице што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ПИОНЕРИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОДМЛАДОКОТ

Член 9

(1) Членовите на подмладокот и пионери на спасувачки екипи до 14 години живот се осигуруваат според овие Дополнителни услови на посебно издадени полиси.

(2) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

КОРИСНИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 10

Доколку не е поинаку предвидено во полисата како корисник на осигурувањето се смета:

1. во случај на смрт – лицето кое ќе докаже дека ги исплатило трошоците за закопот, или е во обврска да ги плати;
2. во случај на инвалидитет – самиот осигуреник;
3. во случај на краткотрајно нарушување на здравјето – лицето кое ќе докаже дека ги исплатило трошоците за лекување или е во обврска да ги плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

Член 11

Договорувачот на осигурувањето е должен на осигурувачот да му го пријави секој несрекен случај кој ќе му настане на осигуреникот во рокот предвиден во член 13 од Општите услови и да ги даде сите потребни известувања за утврдување на основот и висината на неговата обврска.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛЕТАЧКИ ПЕРСОНАЛ И ПАТНИЦИ
ПРИ УПРАВУВАЊЕ И ВОЗЕЊЕ АВИОНИ И ДРУГИ
ВОЗДУШНИ ЛЕТАЛА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на летачки персонал и патници при управување и возење авиони и други воздушни летала од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое правно или физичко лице.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

(1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај го снајде осигуреникот при употреба на означениот воздухоплов или при онаа дејност во воздухопловство што во полисата изречно е означено.

(2) Осигурувачот е во обврска само спрема договорерниот вид воздухопловна дејност означена во полисата и тоа:

1. професионален летачки персонал, спортски летачи и лица што летаат од случај до случај: за време на летањето, при потребни манипулации пред летањето и по летањето, при влегување во воздухопловот и при излегување од него, при учество во спасување на воздухопловот и при учество во работата на комисијата за утврдување на причините на воздухопловните несреќи, на пат од зборното работно место (работилница, хангар, управна зграда) директно до местото што е одредено за извршување на должностите наведени во оваа точка и обратно.
2. ученици на моторна пилотажа и воздушно едриличарство при теоретска и практична обука, како и на директен пат од работилницата или училиштето до аеродромот и назад.
3. скокачи со падобран: за време на летот со воздухопловот од кој имаат намера да искокнуваат, за време на скокањата и при доскокот, за време додека скокачите со падобран се наоѓаат на аеродромот на теоретска и практична настава по падобранство, на директен пат од зборното место до аеродромот и назад.

4. патници: за време возење со воздухопловот, при влегување и излегување од воздухопловот, при спасување за време на присилно спуштање на просторот на аеродромот што е одреден за патници.
- (3) Само ако е посебно договорено, осигурувачот е во обврска за несреќните случаи што ќе настанат:
 1. при летање во натпреварувања за постигнување на рекорди и при изведувањето акробации;
 2. при опитните летања со воздухоплов од нов тип (прототип) и при опитни летања на нова сериска конструкција;
 3. при скокањата од воздухопловот со падобран, освен ако скокањето е извршено заради спасување живот.
- (4) Осигурувачот не е во обврска во никој случај за несреќните случаи што ќе настанат:
 1. при летањето со воздухопловот кој нема пропишано уверение за пловидбеност,
 2. при летањето со воздухоплов што било организирано, извршено, изменето или продолжено без знаење или против волјата на сопственикот на воздухопловот, освен во случаите на виша сила. Од ова се иземаат патниците и летачкиот персонал на кои не им биле познати овие факти.

ОСИГУРУВАЊЕ СО И БЕЗ НАЗНАЧУВАЊЕ ИМИЊА И ОСИГУРУВАЊЕ СПОРЕД СЕДИШТЕ

Член 3

(1) Ако осигурувањето е договорено со назначување на имиња на осигурениците, тоа се однесува на поименично наведени лица во полисата, за договорените осигурени суми и е врзано само за одреден вид на воздухоплов наведен во полисата.

(2) Меѓутоа ако осигурувањето е договорено за определен број на пилоти, друг летачки персонал, ученици падобранци или патници без назначување на имињата, а при настанувањето во несреќен случај со воздухопловот се наоѓале повеќе лица отколку што се назначени во полисата, осигурената сума што е договорена за одделен осигуреник се намалува сразмерно со фактичкиот број на лицата што се наоѓале во воздухопловот во времето на настанувањето во несреќниот случај.

Осигурувањето е секогаш и исклучиво врзано за воздухоплов означен во полисата.

- (3) Ако е договорено осигурувањето според седиштата, тоа се однесува:
 1. на секој управувач (пилот) што седи на седиштето определено за управувачот, ако осигурувањето е договорено за управувачот на воздухопловот,
 2. на секој друг летач што седи на седиштето определено за летачи или патници, ако осигурувањето е договорено за летачи кои не се пилоти,

3. на секој друг патник што седи на седиштето определено за патници, ако осигурувањето е договорено за патници,
 4. на секој ученик во пилотажа, што седи на седиштето определено за пилот, летач или патник, ако осигурувањето е договорено за учениците на моторна пилотажа или безмоторно едриличарство.
- (4) Осигурувањето според седиштата е врзано секогаш исклучиво за определено седиште во воздухопловот означен во полисата.
- (5) Ако е договорено осигурувањето според седиштата и ако бројот на седиштата е поголем отколку што тоа е означено во полисата, осигурената сума што е означена во полисата за одделно седиште се намалува во сооднос помеѓу фактичкиот број на седиштата во воздухопловот и бројот на седиштата означени во полисата.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 4

(1) Договорувачот е должен да му ја плаќа договорената премија на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за сето времетраење на осигурувањето во роковите означени во полисата.

Ако премијата се испраќа по пошта се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката. Ако договорувачот не ја плати должната премија која стасала во договорениот рок, ниту тоа ќе го направи некое друго заинтересирано лице, договорот за осигурување престанува по истекот на 30 дена кога на договорувачот на осигурување му е врачено препорачано писмо од осигурувачот со известување за стасаноста на премијата со тоа што тој рок не може да измине пред да поминат 30 дена од стасаноста на премијата.

(2) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и во случај кога договорувачот не ја уплатил премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на претходниот став на овој член и члено 6 и 19 од Општите услови.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ГОДИНИ ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 5

(1) Кога лицето кое претрпело несреќен случај е помладо од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати:

1. за трошоци за погреб – договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој како максимален е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото,
2. во случај на краткотрајно нарушување на здравјето, доколку е договорен дневен надомест, наместо дневниот надомест, осигурувачот е во обврска да ги исплати фактичките трошоци за лекување, но најмногу до 20% од износот на договорена осигурена

сума за потполн инвалидитет или ако не е договорена, најмногу 30% од договорена осигурена сума за во случај на смрт.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ ВО ДОБРОВОЛНИ
РАБОТНИ АКЦИИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на учесници во доброволни работни акции од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на учесници во доброволни работни акции од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач може да биде младинска организација, инвеститори на работите, градежни претпријатија и други правни лица.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 2

(1) Во однос на секој одделен осигуреник осигурувањето започнува од моментот на неговото поаѓање од својата куќа на акција и трае се до неговото враќање од акцијата, при што како патување при заминувањето и враќањето се подразбира, директнитот пат од станот на осигуреникот во местото одредено за формирање на бригада и од местото на расформирање на бригадата до куќата.

(2) Осигурувањето трае за секој одделен осигуреник најмногу два месеца, не сметајќи ги во тоа време патувањата при заминувањето на акцијата и при враќањето од акцијата, како и времето што е потребно за подготвување за враќање по завршената акција.

(3) Ако младинецот остане на работна акција повеќе од два месеца, треба да биде повторно осигурен и да се плати премија за следните два месеца.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 3

(1) Со ова осигурување се опфатени и случаите на смрт на осигуреникот поради обични или инфективни болести (добиени за времетраење на осигурувањето), ако смртта настапила во текот на траењето на осигурувањето или најдоцна во рок од една година, сметано од денот на започнувањето на болеста.

(2) Несреќниот случај што ќе настане за време на патувањата што ги презеле одделните младинци со цел за вршење на приватни работи не е опфатен со осигурувањето.

(3) Лицата што учествуваат на работите во својство на платени работници не е опфатени со осигурувањето во смисла на овие Дополнителни услови.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 4

(1) Премијата е неделива и во секој случај се наплатува во износ од двомесечно траење на осигурувањето, без оглед дали осигурувањето трае помалку од два месеца.

(2) Ако не е договорено поинаку, договорувачот е должен да ја плати премијата одеднаш однапред, во рокот наведен во полисата, за сите младинци чиј број се утврдува според планот на целата акција.

(3) Договорувачот е должен да води уредни евиденции за сите младинци, да го известува осигурувачот за бројната состојба на секоја смена што заминува на акција, најдоцна во рок од 30 дена од нејзиното настапување и по завршувањето на целата акција веднаш, а најдоцна во рок од 30 дена да му достави на осигурувачот точни податоци за бројот на сите младинци што учествувале во целата акција. Доколку се покаже дека во сите смени учествувале во акцијата повеќе младинци од бројот што е означен во полисата и за кои е платена премија, за оние младинци што го преминуваат овој број, договорувачот на осигурувањето е во обврска во истиот рок да му доплати на осигурувачот соодветна премија, а доколку нивниот број е помал, осигурувачот е должен да му ја врати на договорувачот на осигурувањето повеќе наплатената премија.

(4) Договорувачот е должен да му ги плаќа на осигурувачот договорените износи на премијата за сите осигуреници без исклучок и за сето времетраење на осигурувањето во рокот означен во полисата.

Ако премијата се испраќа по пошта се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката. Ако договорувачот не ја плати доспената премија до договорениот рок, а тоа не го направи некое друго заинтересирано лице, договорот за осигурување престанува по истекот на 30 дена од денот кога на договорувачот му е вработено препорачано писмо од осигурувачот со известување за доспеаноста на премијата со тоа што тој рок не може да измине пред да поминат 30 дена од доспеаноста на премијата.

(5) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поодделно постои и во случај кога договорувачот не ја уплатил премијата во рокот означен во полисата, ако несреќниот случај настане за времетраењето на осигурувањето во смисла на член 6 и 19 од Општите услови, како и член 3 од овие Дополнителни услови.

КОРИСНИК НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 5

Ако поинаку не е договорено во полисата, договорувачот е корисник на осигурувањето во случај на смрт на осигуреникот.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 6

Договорувачот е должен секој несреќен случај кој ќе му се случи на осигуреникот да му го пријави на осигурувачот во рокот предвиден во член 13 од Општите услови, да приложи записник за несреќен случај чии последици се опфатени со ова осигурување и да ги даде сите важни известувања кои се потребни за разјаснување на случајот, а кои се од важност за обврските на осигурувачот.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИЦИТЕ СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ГОДИНИ

Член 7

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

**ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА МЛАДИНЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ОБУКА
ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА ИЛИ
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН
СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на младинци за време на обука во единиците на цивилна заштита од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на младинци за време на обука во единиците на цивилна заштита од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето во смисла на овие Дополнителни услови можат да бидат органи и организации што организираат обука за цивилна заштита.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО И ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

(1) Осигурувањето започнува во 24,00 часот оној ден кој е назначен во полисата како почеток на осигурувањето, без оглед на тоа дали е платена премијата.

(2) За секој осигуреник одделно, обврската на осигурувачот започнува во моментот кога осигуреникот отишол од дома на извршување на должноста на која што е повикан од договорувачот, а трае до неговото враќање дома. Осигурувањето не е на сила за несреќните случаи кои ќе настанат на патот од станот на осигуреникот до зборното место и назад.

(3) Со осигурувањето се опфатени и случаите на смрт на осигурениците поради обични или инфективни болести добиени за времетраење на осигурувањето, ако смртта настапила во текот на времетраењето на осигурувањето или во рок од една година почетокот на болеста.

(4) Ако осигуреникот остане на обука повеќе од два месеца, потребно е повторно да се осигура и плати премија за наредните два месеца.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 3

(1) Врз основа на овие Дополнителни услови, осигурувачот е во обврска да исплати:

1. целата осигурена сума што е назначена во полисата за случај на смрт, ако смртта на осигуреникот настапи како последица на несреќен случај,
2. надомест на направените трошоци за превоз на телото и погреб до износот на осигурената сума назначена во полисата за случај на

- смрт од несреќен случај, ако смртта на осигуреникот настапи поради болест,
3. целата осигурена сума назначена во полисата за случај на трајна загуба на општата работна способност, односно нејзиниот пропорционален дел, ако поради несреќен случај настапи потполна, односно делумен траен губиток на општата работна способност на осигуреникот,
 4. надомест на неопходните трошоци до износот означен во полисата, ако на осигуреникот му биде потребна лекарска помош поради последиците на несреќниот случај или заболувањата што ќе се случат за времетраење на осигурувањето, освен трошоците за лекување на заби и трошоците за набавка на очила и ортопедски помагала, доколку овие трошоци не настанале поради несреќен случај.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 4

(1) При настанување на осигурен случај, осигуреникот, односно корисникот е должен веднаш да се јави на лекар заради укажување на потребна помош и да ги превземе сите потребни мерки за лекување. За осигурениот случај е должен веднаш да поднесе пријава на осигурувачот на пропишан образец, односно кога тоа ќе му го дозволи здравствената состојба.

(2) Во случај на смрт на осигуреникот поради болест, пријава поднесува лицето што извршило превоз, односно погреб со поднесување на докази за вистинските трошоци.

(3) Барањето за исплата на надомест на трошоци за лекување го поднесува осигуреникот веднаш по враќањето во земјата со поднесување на оригиналната сметка и потврда за вистинските трошоци за лекување кои се надоместуваат до висина на осигурената сума во смисла на овие Дополнителни услови.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ Е ПОМЛАДО ОД 14 ГОДИНИ

Член 5

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ВРЕМЕ НА
ПРЕСТОЈОТ ВО СТРАНСТВО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН
СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на студенти за време на престој во странство од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на студенти за време на престој во странство од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое лице што сака да склучи осигурување на студенти на факултети, високи и виши школи кои преку свои организации заминуваат во странство и се задржуваат таму заради пракса, студии и други работи во врска со студиите.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба и општата работна способност, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 2

(1) Осигурувањето започнува од моментот на поаѓањето од дома на пат во странство, но не порано од почетокот означен во полисата и трае до враќањето дома, а најдоцна до 24,00 часот оној ден што е означен во полисата како ден на истен на осигурувањето.

(2) Траењето на осигурувањето може да се продолжи со додаток кон полисата и се плаќа доплатна премија.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 3

(1) Според овие Дополнителни услови, осигурувачот е должен да ја исплати:

1. целата осигурена сума што е означена во полисата за случај на смрт, ако смртта на осигуреникот настапи како последица на несреќен случај,
2. надоместокот на фактичките трошоци за превоз на телото и за погреб најмногу до означената осигурена сума во полисата за случај на смрт поради несреќен случај, ако смртта на осигуреникот настапи поради болест,
3. целата осигурена сума што е означена во полисата за случај на трајна загуба на општата работна способност, односно нејзиниот пропорционален дел, ако поради несреќниот случај настапи потполна, односно делумна трајна загуба на општата работна способност на осигуреникот,

4. надомест на неопходните трошоци за лекување до означениот износ во полисата, ако на осигуреникот му биде потребна лекарска помош поради последиците на несреќниот случај или заболувањата што ќе се случат за времетраење на осигурувањето, освен трошоците за лекување на заби и трошоците за набавка на очила и ортопедски помагала, доколку овие трошоци не настанале поради несреќен случај.

ПРИЈАВА НА ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ

Член 4

(1) За настанувањето на осигурен случај, осигуреникот, односно корисникот е должен:

1. веднаш да се пријави на лекар заради укажување на потребна помош и да ги превземе сите потребни мерки за лекување.
2. за несреќниот случај веднаш да поднесе пријава до осигурувачот на пропишан образец, кога тоа според неговата здравствената состојба ќе му биде можно.

(2) Во случај на смрт на осигуреникот поради болест, пријава поднесува лицето што го извршило превозот, односно погребот со поднесување на докази за направените фактички трошоци.

(3) Барањето за исплата на надоместок на трошоците за лекување го поднесува самиот осигуреник веднаш по враќањето во земјата со поднесување на оригинални сметки и потврди за фактичките трошоци за лекување кои се надоместуваат до висина на осигурената сума во смисла на овие Дополнителни услови.

ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТОК

Член 5

(1) Во случај на смрт поради несреќен случај, осигурувачот ја исплатува осигурената сума, односно надоместот на трошоците за превоз на починатиот осигуреник и за погреб, но најмногу до износот на осигурената сума означен во полисата за случај на смрт на лицето што ќе докаже дека го извршило превозот, односно погребот, а разликата до осигурената сума на наведениот корисник на осигурувањето за во случај на смрт наведен во полисата.

(2) Надомест на трошоците за лекување најмногу до означениот износ во полисата, се исплатува на осигуреникот или на здравствената установа, доколку осигуреникот го овласти осигурувачот за таква исплата.

(3) Надомест на трошоците за лекување или превоз на телото, односно законот може да се исплати во валута на земјата во која тие трошоци се направени, според прописите што важат на денот на исплата на надоместот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ГОСТИ ВО ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ,
КАМПОВИ, БУНГАЛОВИ, КАПАЛИШТА, ЛЕКУВАЛИШТА И
СЛИЧНО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ
(НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на гости во: хотели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и сл. од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на гости во: хоели, мотели, кампови, бунгалови, капалишта, лекувалишта и сл. од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секоја организација која се занимава со хотелска или слична дејност, како и секое друго физичко лице кое има дозвола да прима гости на ноќевање и сместување.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 2

Договорот за осигурување гости од последици на несреќен случај се склучува според книгата на гости или друга евиденција што е пропишана.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

Ако не е во полисата поинаку договорено, осигурувањето започнува во однос на секој одделен гостин во моментот кога како гостин е воведен во пропишаната евиденција на гостите и трае до моментот, кога според хотелскиот ред или некој друг ред го загуби својството на хотелски гостин.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

(1) Осигурувачот е во обврска, ако несреќниот случај или смрт поради болест настане во текот на траењето на осигурувањето, додека гостинот престојува во хотелот или се наоѓа надвор од него.

(2) Кон осигурувањето на гости се вклучува осигурувањето од законска одговорност на договорувачот спрема осигурените гости поради телесни повреди, оштетување, односно исчезнување на некој од нивните предмети до износите означени во полисата.

Правата и обврските од ова осигурување се регулирани со Посебните услови за осигурување од одговорност на договорувачот на осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода) и од овие Дополнителни услови.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

(1) Пресметка на премијата се врши во рокот означен во полисата за осигурување, според реалниот број на осигурените гости.

(2) Договорувачот е должен да му ги стави на увид сите книги и други евиденции од кои може да се утврди бројната состојба на гостите, како и висината на пресметаната и платена премија.

(3) Договорувачот е должен да ја плати на осигурувачот договорената премија за целото времетраење на осигурувањето во рокот назначен во полисата.

(4) Ако премијата се исплаќа по пошта се смета дека е уплатена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(5) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и во случај кога договорувачот не ја уплатил премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на претходниот став на овој член и члено 6 и 19 од Општите услови

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 7

(1) Договорувачот е должен веднаш да му го пријави на осигурувачот секој настан кој според овие Дополнителни услови има влијание врз обврската на осигурувачот (несреќен случај, оштетување или исчезнување на предмети), како и да им го пријави на органите надлежни за кривично гонење, доколку таков настан повлекува чија и да е кривична одговорност. Исклучена е обврската на осигурувачот за оштетување или исчезнување на предмети, ако оштетното

побарување е поставено на договорувачот од гостин по губење на својството гостин.

(2) Договорувачот е обврзан на барање на осигурувачот да му ги даде сите потребни известувања со цел за разјаснување и утврдување на постоењето и висината на обврската.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ НА ОБЈЕКТИ ЗА
РЕКРЕАЦИЈА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ
(НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на посетители на објекти за рекреација од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на посетители на објекти за рекреација од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое правно лице што се занимава со организирање на спортска рекреација за посетителите на објектите или терени за рекреација како пливање, лизгање, возење ролшуи, јавање, гимнастика, тенис, возење велосипеди, веслање и слично.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 2

Договорот за осигурување за секој посетител на објект за рекреација (во понатамошен текст: посетител) се склучува според вкупниот број на продадени влезни билети за време на траењето на осигурувањето.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

Ако не е во полисата поинаку договорено, осигурувањето започнува за секој одделен посетител во моментот кога со купениот влезен билет влегол во просторот на објектот за рекреација, а престанува во моментот кога ќе го напушти просторот на објектот, односно теренот за рекреација.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

(1) Осигурувачот е во обврска, ако несреќниот случај настане на просторот на објектот, односно теренот за рекреација.

(2) За несреќните случаи што ќе настанат надвор од просторот на објектот, односно теренот за рекреација, осигурувачот е во обврска само тогаш кога несомнено е утврдено дека настраданото лице било корисник на просторот означен во полисата и дека во времето на настанувато на несреќниот случај

имало своја облека оставена во кабина или на некое друго место определено за тоа.

(2) Кон осигурувањето на корисниците на објектот за рекреација се вклучува осигурувањето од одговорност на договорувачот спрема осигурените корисници поради телесни повреди, оштетување, односно исчезнување на некој од нивните предмети до износите означени во полисата. Правата и обврските од ова осигурување се регулирани со Посебните услови за осигурување од одговорност на договорувачот на осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода) и од овие Дополнителни услови.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

(1) Премијата за осигурување се пресметува врз основа на вкупно продадените влезни билети.

(2) Во случај кога со еден влезен билет се служат повеќе посетители (влезни билети за заеднички кабинни) или влезните билети се плаќаат паушално за определен период време од страна на поединци или група посетители, договорувачот е должен за тие групни и претплатни влезни билети да ја пресмета вкупната вредност на тие билети, така што ќе се подели со износот на цената на еден редовен влезен билет за еднократно користење на објектот за рекреација од страна на одделен корисник, па потоа ќе се пресмета и премијата за осигурување.

(3) Договорувачот е должен да му ги стави на увид на осигурувачот сите свои книги и евиденции од кои може да се утврди бројот на продадените влезни билети.

(4) Договорувачот е должен да му ја плаќа на осигурувачот договорената премија за целото времетраење според рокот договорен во полисата.

(5) Ако премијата се исплаќа по пошта се смета дека е уплатена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(6) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и кога договорувачот не ја уплатил премијата во предвидениот рок, доколку несреќниот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на членот 3 од овие Дополнителни услови и член 6 и 19 од Општите услови.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 7

(1) Договорувачот е должен веднаш да му го пријави на осигурувачот секој настан кој според овие Дополнителни услови има влијание врз обврската на осигурувачот (несреќен случај, оштетување или исчезнување на предмети), како и да им го пријави на органите надлежни за кривично гонење, доколку таков настан повлекува чија и да е кривична одговорност. Исклучена е обврската на осигурувачот за оштетување или исчезнување на предмети, ако оштетното побарување е поставено на договорувачот од гостин по губење на својството гостин.

(2) Договорувачот, исто така, е должен на барање на осигурувачот да му ги даде сите потребни известувања со цел за разјаснување и утврдување на висината на неговата обврска.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ НА КУЛТУРНО-
УМЕТНИЧКИ, СПОРТСКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ ОД
ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на посетители на културно–уметнички, спортски и други приредби од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на културно–уметнички, спортски и други приредби од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување **ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје** (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето во смисла на овие Дополнителни услови можат да бидат претпријатија за прикажување на филмови, управите на театри, концертни сали, спортските и сите други организации што имаат својство на правно лице. Како културно–уметнички приредби се сметаат кинематографски претстави, концерти, изложби, саеми и други приредби со културно–уметнички програми, предавања, дебатни состаноци и на тоа слично.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 2

Договорот за осигурување од последици на несреќен случај за секој одделен посетител се склучува според вкупни продадените влезни билети за време на траењето на осигурувањето.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

Ако во полисата не е поинаку договорено за секој поодделен посетител на приредбата, осигурувањето започнува од моментот кога со влезниот билет купен или бесплатен, влегол во просториите на теренот или во друг простор, што е определен за гледачи, односно од моментот кога тој застанал во ред да купи влезен билет пред местото определено за тоа, и престанува во моментот на напуштањето на просториите, теренот или другиот простор по завршената приредба, односно во моментот на оддалечувањето од местот за купен влезен билет и стапување на улица.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

(1) Осигурувањето ги опфаќа несреќните случаи што ќе ги претрпат посетителите: во салата за приредби, во просториите надвор од салата во кои им е дозволено задржување само на посетителите со купен влезен билет без оглед на тоа дали во конкретниот случај повредениот посетител на приредбата

има влезен билет или не, во просторот околу спортскиот терен, или на друго место каде што се одржува приредба или спортски натпревар ако тоа место е определено за гледачи.

(2) Осигурувањето ги опфаќа и оние несреќни случаи што ќе ги претрпат посетителите на приредби за време на чекањето за купување влезен билет на местото определено за тоа.

(3) Осигурувањето не ги опфаќа лицата кои според својата службена должност се наоѓаат во просториите, или на теренот каде се одржуваат приредбите, односно натпреварите, како: активни учесници на приредбите, односно натпреварите, резервни играчи, разводници, киноапаратери, дежурни противпожарници, судии на натпревари, дежурни лекари, дежурни делегате, дежурни функционери и сл.

(4) Кон осигурувањето на посетители се вклучуваат и осигурувањето од одговорност на договорувачот спрема осигурените посетители поради телесни повреди, оштетување, односно исчезнување на нивните предмети до износите означени во полисата. Правата и обврските од ова осигурување се регулирани со Посебните услови за осигурување од одговорност на договорувачот на осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода) и според овие Дополнителни услови.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

(1) Премијата за осигурување се пресметува во рокот означен во полисата за осигурување, врз основа на вкупно продадените (издадените) влезни билети. До тој рок договорувачот е должен да му го пријави на осигурувачот бројот на продадените влезни билети и да изврши уплата на соодветната премија.

(2) Во случај кога се издава претплатен влезен билет, кој важи за повеќе претстави, премијата се пресметува во повеќекратен износ, зависно од бројот на претставите и се уплатува во рокот од претходниот став на овој член.

(3) Договорувачот е должен да му ги стави на увид на осигурувачот книгите и другите евиденции од кои може да се утврди бројот на продадените (издадените) влезни билети секој одделен ден во договорениот рок, како и бројот и вредноста на продадените претплатни влезни билети.

(4) Договорувачот е должен да му ги плаќа договорените износи на премијата на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целото времетраење на осигурувањето. Ако премијата се исплаќа по пошта се смета дека е уплатена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(6) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и кога договорувачот не ја уплатил премијата во предвидениот рок, доколку несреќниот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на членот 3 од овие Дополнителни услови и член 6 и 19 од Општите услови.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 7

(1) Договорувачот е должен да го пријави на осигурувачот секој настан кој според овие Дополнителни услови има влијание врз обврските на осигурувачот (несреќен случај, оштетување или исчезнување на предмети), како и да им го пријави на органите надлежни за кривично гонење, доколку таков настан повлекува чија и да е кривична одговорност.

(2) Договорувачот, исто така, е должен на барање на осигурувачот да му ги даде на увид сите потребни известувања за разјаснување и утврдување на постоењето и висината на неговата обврска.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ТУРИСТИ И ИЗЛЕТНИЦИ ОД
ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на туристи и излетници од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на туристи и излетници од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување **ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје** (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секоја организација која според својата дејност организира групни излети и превоз на туристи и излетници.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 2

Договорот за осигурување на излетници се склучува според вкупно издадените билети или пријави за одење на излет и врз основа на предвидениот број на денови на траење на излетот, за секој поодделен излетник.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

Ако во полисата не е поинаку договорено, осигурувањето во однос на секој поодделен излетник, почнува од моментот кога дошол на собирното место за поаѓање за излет, а престанува во моментот на напуштањето на местото определено за враќање на излетникот непосредно по враќањето, односно во моментот на оддалечувањето од местото определено за купување билет или за пријавување за заминување на излет.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

(1) Осигурувањето се однесува само на излетниците што организираат групни излети во одделни места или поблиската околина на појдовното место и тоа преку означената организација во полисата.

(2) Осигурувањето ги опфаќа сите несреќни случаи во смисла на член 5 од Општите услови што ќе ги претрпат излетниците, како при заминувањето и враќањето од излет, така и за време на престојувањето на излетничките места.

(3) Осигурувањето ги опфаќа несреќните случаи што ќе ги претрпат излетниците за време на чекањето за поаѓање на излет на, за тоа определеното собирно место, како и непосредно по доаѓањето од излет, додека излетникот не се оддалечи од местото определено за враќање од излет.

(4) Осигурувањето не ги опфаќа лицата кои според својата службена должност се наоѓаат со излетниците, било како организатори или водичи, возачи, кондуктери и на тоа слично.

(5) Кон осигурувањето на излетници се вклучува осигурувањето од одговорност спрема осигурените лица поради телесни повреди, оштетување, односно исчезнување на нивните предмети до износите означени во полисата.

Правата и обврските од ова осигурување се регулирани со Посебните услови за осигурување од одговорност на договорувачот на осигурувањето од последици на несреќен случај (незгода) и според овие Дополнителни услови.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

(1) Премијата се пресметува во рокот означен во полисата за осигурување, врз основа на вкупно издадените билети или пријави за заминување на излет и врз основа на предвидените во нив денови за траење на излетот за секој одделен излетник.

(2) Договорувачот е должен на осигурувачот да му достави на осигурувачот пресметка на премијата во договорениот рок за претходното траење и едновремено да му го дозначи вкупниот износ на премијата според пресметката.

(3) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ги стави на увид сите книги и други евиденции од кои може да се утврди правилноста на извршената пресметка и дознаката на премијата.

(4) Договорувачот е должен да му ја плаќа договорената премија на осигурувачот за целото времетраење на осигурувањето во рокот договорен во полисата.

(5) Ако премијата се испраќа по пошта се смета дека е уплатена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(6) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и кога договорувачот не ја уплатил премијата во предвидениот рок, доколку несреќниот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на членот 3 од овие Дополнителни услови и член 6 и 19 од Општите услови.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 7

(1) Договорувачот на осигурувањето е должен да му го пријави на осигурувачот секој настан кој според овие Дополнителни услови има влијание врз обврските на осигурувачот (несреќен случај, оштетување или исчезнување на предмети), како и да им пријави на органите надлежни за кривично гонење, доколку таквиот настан повлекува чија и да е кривична одговорност.

(2) Договорувачот, исто така, е должен на барање на осигурувачот да му ги даде потребните известувања со цел за разјаснување и утврдување на постоењето и висината на неговата обврска.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА, ГАС И СЛИЧНО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН
СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на потрошувачи на електрична енергија, гас и слично од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на потрошувачи на електрична енергија, гас и слично од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое претпријатие кое сака да ги осигура своите потрошувачи.

(3) Осигурувањето може да се договори за случај на смрт и за случај на траен инвалидитет како последица на несреќен случај. Кон ова осигурување може да се договори и осигурување за случај на смрт поради болест.

(4) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 2

(1) Договорот за осигурување на потрошувачи на електрична енергија, гас и слично од последици на несреќен случај се склучува врз основа на службената евиденција на договорувачот на осигурувањето.

(2) Со овој договор можат да се осигураат и членовите на домаќинството на потрошувачот.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

(1) Ако во полисата не е поинаку договорено, осигурувањето започнува во 24,00 часот во оној ден што е означен во полисата како почеток на осигурувањето за сите потрошувачи што биле тој ден воведени во службените евиденции на потрошувачи на договорувачот на осигурувањето, односно и членовите на нивното семејство.

За секој нов потрошувач, односно член на неговото домаќинство, осигурувањето започнува во 24,00 часот на денот кога бил запишан во службените евиденции на договорувачот на осигурувањето.

За секој одделен потрошувач, осигурувањето престанува во 24,00 часот оној ден кога го загубил својството на потрошувач во смисла на претходниот член.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

(1) Ако е договорено осигурување со вклучување на ризикот смрт од болест, осигурувачот е должен да исплати:

1. 50% од договорената осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи во текот на првите шест месеци на траењето на осигурувањето, односно од неговото пристапување во осигурување.

2. 50% од износот за кој е зголемена осигурената сума кога се врши зголемување на осигурената сума, а смртта на осигуреникот настапила во текот на првите шест месеци од извршеното зголемување на осигурената сума и договорената осигурена сума пред да се изврши зголемување на осигурената сума.

3. целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на осигурувањето, односно од неговото пристапување во осигурувањето.

4. целата осигурена сума, ако смртта на осигуреникот настапи по шест месеци од почетокот на извршеното зголемување на новодоговорената сума.

(2) Со осигурувањето се опфатени:

1. оние потрошувачи на чие име гласи сметката за потрошена електрична енергија, односно гас и др. и кои таквата сметка ќе ја платат веднаш или најдоцна во рок од 15 дена од денот на нејзиното примање,

2. членовите на семејствата на потрошувачите.

(3) Како членови на домаќинството во смисла на претходниот став се сметаат лицата што живеат во постојната куќна заедница со осигуреникот – потрошувач, без оглед на нивното сродство со него и заедно ги трошат своите приходи.

(4) Како доказ за платената премија, односно платената сметка ќе служи сметката на договорувачот или талончето од чекот, ако сметката е платена во пошта или банка. Како ден на уплата се смета денот кога уплатата е извршена на касата на договорувачот, односно во пошта или банка.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

(1) Пресметката на премијата се врши во рокот означен во полисата за осигурување според фактичкиот број на осигурените потрошувачи.

(2) Договорувачот е должен да му ја плаќа договорената премија на осигурувачот за целото времетраење на осигурувањето во рокот договорен во полисата.

(3) Ако е договорено месечно плаќање, договорувачот е должен да му ја достави на осигурувачот сметката на премијата до 30-ти секој месец за

изминатиот месец на осигурување и истовремено да му го дозначи вкупниот износ на премијата според пресметката, без оглед дали плаќа премија од своите средства или ја наплатува од потрошувачите.

Месечната премија за ова осигурување е неделлива. Месечната премија се пресметува врз основа на бројната состојба на претплатниците на крајот на секој календарски месец.

Таа се плаќа во полн месечен износ за секој потрошувач без оглед на тоа кога во текот на месецот започнало осигурувањето за секој одделен потрошувач.

(5) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ги стави на увид сите книги и други евиденции од кои може да се утврди правилноста на извршената пресметка и дознаката на премијата.

(6) Ако премијата се плаќа по пошта се смета дека е уплатена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(7) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и кога договорувачот не ја уплатил премијата во предвидениот рок, доколку несреќниот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на членот 3 од овие Дополнителни услови и член 6 и 19 од Општите услови.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 7

Договорувачот е должен да му го пријави на осигурувачот секој несреќен случај што ќе го претрпи осигуреникот според рокот предвиден во член 13 од Општите услови и да му ги даде сите потребни известувања за разјаснување и утврдување на постоењето и висината на неговата обврска.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПРЕПЛАТНИЦИ ОД ПОСЛЕДИЦИ
НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на претплатници од последици на несреќен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на потрошувачи на претплатници од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое претпријатие кое сака да ги осигура своите претплатници.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 2

(1) Ако во полисата не е поинаку договорено, осигурувањето започнува во 24,00 часот во оној ден кој како почеток на осигурувањето е означен во полисата за сите претплатници кои што тој ден биле редовни претплатници. За секој нов претплатник ште се претплатил по почетокот на осигурувањето започнува во 24,00 часот од оној ден кога е извршена уплатата на касата на договорувачот, односно во пошта или банка.

(2) За секој одделен претплатник осигурувањето престанува да важи во 24,00 часот оној ден кога го изгубил својството на претплатник.

ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 3

(1) Ако претплатник е правно лице (организација и слично), осигурувачот е во обврска само тогаш кога договорувачот писмено му го соопштил името и презимето, занимањето и местото на престој на лицето на кое треба да се однесува осигурувањето или сите лица на кои се однесува осигурувањето или на сите лица според бројот на претплатниците, ако претплатата е колективна.

(2) Кога одделен претплатник (физичко лице) има повеќе претплатници кај ист договорувач, за него во секој случај секогаш важи само едно осигурување.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

(1) Пресметката на премијата се врши во рокот означен во полисата за осигурување според фактичкиот број на осигурените претплатници.

(2) Договорувачот е должен да му ја плаќа договорената премија на осигурувачот за целото времетраење на осигурувањето во рокот договорен во полисата.

(3) Ако е договорено месечно плаќање, договорувачот е должен да му достави на осигурувачот пресметка на премијата до 30-ти секој месец за изминатиот месец на осигурувањето, и истовремено да му го дозначи вкупниот износ на премијата според пресметката, без оглед дали плаќа премија од своите средства или ја наплатува од претплатниците. Месечната премија се пресметува врз основа на бројната состојба на претплатниците на крајот на секој календарски месец.

(4) Месечната премија за ова осигурување е неделлива. Таа се плаќа во полн месечен износ за секој претплатник без оглед на тоа кога во текот на месецот започнало осигурувањето за секој одделен осигуреник.

(5) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ги стави на увид сите книги и други евиденции од кои може да се утврди правилноста на извршената пресметка и дознаката на премијата.

(6) Ако премијата се плаќа по пошта се смета дека е уплатена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(7) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и кога договорувачот не ја уплатил премијата во предвидениот рок, доколку несреќниот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на членот 3 од овие Дополнителни услови и член 6 и 19 од Општите услови.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 7

(1) Договорувачот е должен да му го пријави на осигурувачот секој несреќен случај што ќе му настане на осигуреникот во рокот предвиден во членот 13 од Општите услови и да му ги даде сите потребни известувања за разјаснување и утврдување на постоењето и висината на неговата обврска.

(2) Договорувачот, исто така, е во обврска да му издаде потврда за тоа дека лицето што претрпело несреќен случај е опфатено со осигурувањето во својство на претплатник.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на штедачи од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на штедачи од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде банка, штедилница или друга организација што се занимава со таква дејност.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 2

(1) Договорот за осигурување на штедачи од последици на несреќен случај се склучува според евиденцијата на договорувачот на осигурувањето означен во полисата.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

(1) Ако во полисата не е поинаку договорено, осигурувањето започнува во 24,00 часот оној ден што е означен во полисата како почеток на осигурувањето за секој штедач што тој ден бил заведен во пропишаната евиденција на договорувачот.

(2) За секој нов штедач осигурувањето започнува во 24,00 часот оној ден кога по пропишана постапка е заведен во евиденцијата на договорувачот.

(3) За секој одделен штедач осигурувањето престанува во 24,00 часот оној ден кога по определена пропишана постапка е избришан од евиденцијата на договорувачот.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 4

(1) Осигурувањето важи за секој штедач чиј штеден влог го преминува износот означен во полисата, сметајќи ги и стасаните камати што припаѓаат.

(2) Штедачот кој има повеќе штедни книшки на свое име во секој случај е осигурен еднократно.

(3) Кај штедните книшки со популарен влог за повеќе малолетници, осигурувањето важи само во тој случај, ако е исполнет условот од став (1) на овој член за секој малолетник посебно и ако договорувачот плаќа премија за секој од нив.

(4) Правните лица што имаат штеден влог не се опфатени со осигурувањето според овие услови.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 5

(1) Пресметката на премијата се врши во рокот означен во полисата за осигурување според вистинскиот број на штедачи.

(2) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ја стави на увид евиденцијата и документацијата од кои може да се утврди бројната состојба на штедачите.

(3) Договорувачот е должен да му ја плаќа договорената премија на осигурувачот за целото времетраење на осигурувањето во рокот договорен во полисата.

(4) Ако е договорено месечно плаќање, договорувачот е должен да му ја достави на осигурувачот пресметката на премијата до 30-ти секој месец за изминатиот месец и истовремено да му го дозначи вкупниот износ на премијата според пресметката.

(5) Месечната премија за ова осигурување е неделлива. Таа се плаќа во полн месечен износ за секој штедач без оглед кога во текот на месецот започнало осигурувањето за секој одделен осигуреник.

(6) Договорувачот е должен на осигурувачот му ја стави на увид евиденцијата и документацијата од кои може да се утврди правилноста на извршената пресметка и дознаката на премијата.

(7) Ако премијата се плаќа по пошта се смета дека е уплатена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(8) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и кога договорувачот не ја уплатил премијата во предвидениот рок, доколку несреќниот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на членот 3 од овие Дополнителни услови и член 6 и 19 од Општите услови.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб,

договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 7

(1) Договорувачот е должен да му го пријави на осигурувачот секој несреќен случај што ќе го претрпи осигуреникот според рокот предвиден во член 13 од Општите услови и да му ги даде сите потребни известувања за разјаснување и утврдување на постоењето и висината на неговата обврска.

(2) Договорувачот е во обврска да му издаде потврда за тоа дека лицето што претрпело несреќен случај е опфатено со осигурувањето во својство на штедач.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

**ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕМОНТЕРИ НА МИНИ, ГРАНАТИ
И ДРУГИ ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на демонтери на мини, гранати и други експлозивни средства од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на демонтери на мини, гранати и други експлозивни средства од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде правно и физичко лице.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане само за време на извршување на дејноста за која е склучено осигурувањето.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

Осигурувањето започнува за секој осигуреник од моментот на почетокот на вршењето на подготвителните работи за демантирање, а престанува кога предметот за демантирање е ставен во таква состојба во која веќе не е опасен.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 4

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

**ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА КАСКАДЕРИ И ЛИЦА КОИ
УЧЕСТВУВААТ ВО АКРОБАЦИИ И ДРУГИ ОПАСНИ СЦЕНИ
ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на каскадери и лица кои учествуваат во акробации и други опасни сцени од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на каскадери и лица кои учествуваат во акробации и други опасни сцени од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач) .

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секоја организација која има интерес да ги осигура таквите лица .

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето .

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане само за време на извршување на дејноста за која е склучено осигурувањето .

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

Осигурувањето започнува за секој осигуреник од моментот на почетокот на вршењето на подготовки за дејноста за која е склучено осигурувањето, а престанува по завршувањето на скокови, акробации или опасни сцени, ако не е поинаку договорено .

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови .

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

**ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНА
ОДБРАНА И ЧЛЕНОВИ НА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ОД
ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на учесници на народна одбрана и членови на цивилна заштита од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на учесници на народна одбрана и членови на цивилна заштита од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето можат да бидат организатори на народна одбрана и цивилна заштита

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО И ОБВРСКА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

(1) Осигурувањето започнува во 24,00 часот оној ден кој е назначен во полисата како почеток на осигурувањето, без оглед на тоа дали е платена премијата.

(2) За секој осигуреник одделно, обврската на осигурувачот започнува во моментот кога осигуреникот заминал од дома на извршување на должностите на кои е повикан од договорувачот и трае до неговото враќање дома. Осигурувањето не е на сила за несреќните случаи што ќе настанат вон директниот пат од станот на осигуреникот до зборното место и обратно.

ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 3

(1) Премијата мора да се плати за секој осигуреник што се јавил по повик на договорувачот на осигурувањето.

(2) Договорувачот е должен да ја плати на осигурувачот договорената премија за сите осигуреници и за сето времетраење на осигурувањето во договорениот рок во полисата.

(3) Доколку е договорена пресметка на крајот на истекот на годината на осигурувањето, односно по завршувањето на вежбите договорувачот е должен да ја плати премијата за предвидениот број на осигуреници при склучувањето и за сите повикани учесници да води точна евиденција. По завршувањето на вежбата или по истекот на годината на траењето на осигурувањето, договорувачот е

должен најдоцна во рок од 30 дена да го извести осигурувачот за точниот број на осигурениците. Доколку се утврди дека бројот на осигурениците поголем од бројот за кој е платена премија, договорувачот е должен да плати разликата во рок од 30 дена по извршената пресметка. Доколку се утврди помал број, осигурувачот е должен во истиот рок да ја врати на договорувачот повеќе платената премија.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 4

Договорувачот е должен да му го пријави на осигурувачот секој несреќен случај што ќе го претрпи осигуреникот во рокот предвиден во член 13 од Општите услови, да приложи записник за несреќен случај чии последици се опфатени со ова осигурување и да ги даде сите потребни известувања за разјаснување на настанот, а се до влијание врз обврската на осигурувачот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ФЕРИЈАЛНО
ЛЕТУВАЊЕ, ЗИМУВАЊЕ И ЛОГОРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ
НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на лица за време на феријално летување, зимување и логорување од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на лица за време на феријално летување, зимување и логорување од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување **ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје** (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секоја организација што организира феријално летување, зимување, логорување или престој во самата организација и секое физичко лице.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ И ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 2

(1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане:

1. за време на летување, зимување или логорување, и тоа на места што се определени од страна на организаторот.
2. за време додека осигуреникот е на директен пат од собирното место до определеното место за престој, како и на местата за собирање, односно пред заминувањето.
3. при давање помош поради заштитан а здравјето и животот на граѓаните и зачувување на имотот, како и при вршење на превентивна служба.

(2) Осигурувањето започнува во 24,00 часот оној ден што е означен во полисата како почеток на осигурувањето за сите лица, но не порано од 24,00 часот оној ден кога е платена премијата, ако не е поинаку договорено.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 6

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ УЧЕСНИЦИ НА КУРСЕВИ ЗА СКИЈАЊЕ
И ПЛИВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на учесници на курсеви за скијање и пливање од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на учесници на курсеви за скијање и пливање од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое правно лице.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане за време додека осигуреникот се наоѓа на пат од дома до одреденото вежбаиште или одредено за вежбање, за време на курсот, како и патот на враќањето дома.

ИСПЛАТА НА ДНЕВЕН НАДОМЕСТОК

Член 3

Ако е договорено осигурување и за случај на преодна неспособност за работа, осигурувачот му исплатува на осигуреникот кој поради несреќен случај не е способен за работа, дневен надоместок во договорената висина, и тоа почнувајќи од првиот ден од денот кога лекувањето започнало, а најмногу до 200 дена.

При тоа се зема во предвид само времето за кое осигуреникот бил неспособен за извршување работите на своето редовно занимање, а не и времето кога бил неспособен за учество на курсот означен во полисата.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 4

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 5

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

**ЗА ОСИГУРУВАЊЕ УЧЕСНИЦИ НА РАБОТНИЧКИ СПОРТСКИ
ИГРИ, ДЕТСКИ ИЛИ МЛАДИНСКИ ОЛИМПИЈАДИ И
СЛИЧНО ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)**

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на учесници на работнички спортски игри, детски или младински олимпијади и слично од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на учесници на работнички спортски игри, детски или младински олимпијади и слично од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое правно лице кое има интерес да ги осигура учесниците.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

- (1) Ако настане несреќен случај осигурувачот е во обврска:
1. при спортска и физичко рекреативна активност во рамките на организираните работнички спортски игри, детски или младински олимпијади и слично, како и при тренинг за нив,
 2. за време додека осигуреникот се наоѓа на директен (непрекинат) пат од закажаното место на поаѓањето до местото на натпреварувањето и за време на враќањето до одреденото место на разделување, под услов заминувањето и враќањето од игрите да е заедничко и организирано,
 3. при вршење на должност во врска со организирањето и спроведувањето на натпреварувањето, како и учествување на состаноци, набавка на реквизити и сл. за времетраење на игрите.

НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

(1) Ако е договорено осигурување со назначување на имиња на осигурениците, осигурени се само оние членови кои се поименично наведени во полисата на одредена организација или во списокот приложен кон неа. Договорувачот е должен при склучување на осигурувањето, на осигурувачот да

му даде поименичен список на членовите одредени за осигурување. Во случај на промена на составот на членовите според списокот, осигурувањето на новопримените членови започнува во 24,00 часот оној ден до кога важи направената пријава, но најрано од 24,00 часот оној ден кога осигурувачот ќе ја прими пријавата.

(2) Ако е договорено осигурување без назначување на имиња на осигурениците, со осигурување се опфатени сите ученици во игрите според посебните евиденции на договорувачот.

Во секој случај на осигурување без назначување на имиња на осигурениците при склучување на осигурувањето се плаќа премија за предвидениот број на учесници, а конечна пресметка на премијата се врши по истекот на осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 4

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ПРИЈАВА НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Член 5

Договорувачот на осигурувањето е должен да му го пријави на осигурувачот секој несреќен случај што ќе го претрпи осигуреникот во рокот предвиден во член 13 од Општите услови, и да му ги даде сите потребни известувања за разјаснување на секој настанат несреќен случај.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ХАЈКАЧИ (ГОНИТЕЛИ) ВО ЛОВ ОД
ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на хајкачи (гонители) во лов од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на хајкачи (гонители) во лов од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде ловечка, туристичка или друга организација овластена за организирање на лов.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

Осигурувачот е во обврска, ако несреќниот случај настане од моментот на доаѓањето на осигуреникот на ловиштето, за време на подготовките, траењето на ловот и до моментот на напуштањето на ловиштето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 3

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 4

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА НУРКАЧИ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА
НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на нуркачи од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на нуркачи од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде правно или физичко лице.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

Осигурувачот е во обврска, ако несреќниот случај настане за додека осигуреникот се наоѓа на директниот (непрекинат) пат од дома до местото на нуркање, за време на подготовките, како и за време на нуркањето и патот до враќање дома.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 3

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДОБРОВОЛНИ ДАВАТЕЛИ НА КРВ
ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на доброволни даватели на крв од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за доброволно осигурување на доброволни даватели на крв од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач може да биде организација на Црвен крст, односно правно лице кое има интерес да склучи вакво осигурување.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 2

(1) Со осигурувањето се опфатени евидентираните доброволни даватели на крв за несреќни случаи што ќе им се случат за време на:

1. непрекинатиот директен пат до местото определено за давање на крв;
2. престој пред давање, за време на давање и за опоравувањето по давањето на крв; и
3. непрекинатиот директен пат до дома или работното место.

(2) Со осигурувањето се опфатени евидентираните даватели на крв за случаи што се непосредна последица на давањето на крв.

Непосредна последица на давањето на крв се смета смрт или трајна загуба на општата работна способност (инвалидитет) до што дошло поради:

1. скриени физички или психички мани на давателите,
2. грешки на медицинскиот персонал,
3. самото давање крв,
4. неисправност на инструментите за земање на крв, и
5. непочитување на упатствата за однесување по давање крв.

(3) Лице кое прв пат дава крв станува евидентиран давател од моментот кога е преземено во организираниот превоз до местото за давање на крв.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 3

(1) Премијата се плаќа врз основа на бројот на давања за секој евидентиран давател во текот на една година на осигурувањето.

(2) Премијата се плаќа однапред за сите евидентирани даватели спрема евидентираните број на давања во текот на претходната година, а крајната пресметка на премијата е по истекот на годината на осигурувањето спрема вистинскиот број на евидентираните даватели на крв и нивниот број на давање крв.

(3) Договорувачот е должен во рок од 30 дена по истекот на годината на осигурувањето да му пријави на осигурувачот точен број на евидентираните даватели и вкупен број на давања крв и врз основа на тоа да ја уплати разликата за целата годишна премија.

(4) Договорувачот е должен да му овозможи на осигурувачот во својата евиденција од која може да се утврди вистинскиот број на евидентираните даватели на крв и вкупниот број на давања крв, како и тоа дали лицето на кое му се случило осигурен случај било во тоа време евидентиран давател на крв.

(5) Обврска на осигурувачот за секој осигуреник одделно постои и во случај кога договорувачот не ја уплатил премијата навреме, а осигурениот случај настанал за времетраењето на осигурувањето.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 4

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА ПЛАНИНАРСКИ СОЈУЗ
ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на членови на планинарски сојуз од последици на несреќен случај (незгода) (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на членови на планинарски сојуз од последици на несреќен случај (незгода), кој договорувачот на осигурувањето го склучува со Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР –Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошен текст: осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето во смисла на овие Дополнителни услови може да биде само Планинарски сојуз.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на живот, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9, став (3), точка 5 на Општите услови, освен лицата потполно лишени од работна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

(4) Според овие Дополнителни услови може да се склучи доброволно осигурување на сите патници во јавниот превоз по земја и вода, освен за патници во воздушниот превоз.

ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 2

За секој новопримен член осигурувањето започнува без претходна пријава во 24,00 часот оној ден кога стапил во членство, а престанува за секој член во 24,00 часот оној ден кога престанало членството во организацијата на договорувачот.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 3

(1) Осигурувачот е во обврска, ако несреќниот случај настане при вршење на спортска и рекреативна дејност во планинарење и алпинизам.

(2) При извршување на одредена должност по налог на договорувачот на осигурувањето.

(3) За време додека осигурениот член се наоѓа на пат од дома до местото на извршување на планинарски, алпинистички и рекреативни дејности и извршување на должности од став 2 од овој член и на враќање дома.

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

Член 4

(1) Премијата е неделлива и се плаќа во годишен износ за секој осигуреник без оглед на времето за кое бил член на организацијата во текот на осигурителната година. Премијата се плаќа однапред според бројот на членови по евиденцијата на сојузот на почетокот на секоја година на осигурување, а дефинитвната пресметка се врши на крајот на траењето на годината на осигурување, доколку во текот на годината имало нови членови. Договорувачот е

должен во рок од 30 дена по истекот на годината на осигурувањето да му ги пријави на осигурувачот бројот на новите членови и истовремено за нив да уплати соодветна годишна премија.

(2) Договорувачот е должен на овластениот орган на осигурувачот да му ги стави на увид книгите и останатите евиденции од кои може да се утврди вистинската бројна состојба на членовите во текот на секоја година на осигурување, како и тоа дали лицето што претрпело несреќен случај било член на сојузот во времето на неговото настанување.

(3) Договорувачот на осигурувањето е должен договорените износи на премијата да ги плаќа на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок, за целото времетраење на осигурувањето во рокот означен во полисата. Ако премијата се исплаќа по пошта се смета дека е уплатена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(4) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник поединечно постои и во случај кога договорувачот не ја уплатил премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот случај настанал за времетраење на осигурувањето во смисла на претходниот став на овој член и члено 6 и 19 од Општите услови

(5) Ако осигурувањето е договорено на неодредено траење, а договорувачот не ја плати премијата за следната година по истек на 30 дена од рокот означен во полисата, осигурувачот има право на затезна камата.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 ИЛИ ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

Член 5

(1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб, договорена осигурена сума за случај на смрт, но најмногу до износот кој максимално е утврден со Одлука на Управниот одбор на Друштвото.

(2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати само 50% од износот кој инаку би требало да го плати.

ОСИГУРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА СПАСУВАЊЕ

Член 6

Со овие Дополнителни услови во осигурување се вклучени и трошоците за спасување. Осигурувачот ги надоместува трошоците на организираната спасувачка акција за секој осигуреник најмногу до износот кој е договорен за овој случај во полисата.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), а доколку нивната содржина е во спротивност на содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.